

# ХРИСТОВИОТ АПОС



Ние  
ви ја  
покажавме  
силата и  
доаѓањето на  
нашиот Господ

Исус Христос не преку  
измислени параболи,  
туку откако станавме  
очевидци на Неговото  
величие.  
Бидејќи Он прими чест  
и слава од Бога Отецот,  
кога од велелепната  
слава Му дојде ваков  
глас: "Овој е Мојот  
возљубен Син, во Кого  
е Моето благоволение".  
И тој глас, што дојде од  
небото, ние го чувме,  
кога бевме со Него на  
Светата гора".

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Свети апостол Петар,  
силниот проповедник  
на Светото Евангелие,  
кој поттикнувал чувство и  
размислување за проверка  
на нашата вера, бил прв од  
Христовите ученици кој ја  
исповедал својата вера во  
Господ Исус Христос: "Ти си  
Христос Син на Живиот Бог".

Тој бил цврсто  
уверен дека  
верата и љубовта  
наша се тие добродетели  
кои ќе го победат светот. И  
како затвореник  
во окови, и како  
слободен Божји  
угодник продолжил  
од небото на христијаните  
како Новозаветен  
Божји народ да го проповеда  
Христа преку своето  
Прво соборно послание:  
"...Христос пострада за нас,  
оставајќи ни пример за да  
врвиме по Неговите стапки:  
Он не направи грев ниту, пак,  
во устата Негова се најде

за поголема сигурност,  
го поставиле Петар да спие  
меѓу двајца војници. Пред  
вратата на затворот поставиле  
стража "четири четворки  
војници". Но, Свети Петар  
и во затворот не губел вера.  
Тој бил убеден дека Господ  
не ги остава Своите избраници  
сами. Бог му испратил  
ангел. Силна светлина го  
исполнила затворот. И како  
што пишува во Делата на  
светите апостоли од свети  
евангелист и апостол Лука:  
...Ангелот го потчукна Петра  
по ребрата и го разбуди, па  
му рече: "Стани брзо!" И  
веригите му паднаа од рацете  
негови. Тогаш ангелот му  
рече: "Опаши се и обуй си ги  
чевлите! Така и направи. И

"No, naedna{ go porazi angel Gospodov, za{ to ne Mu vzdade slava na Boga. I, izeden od crvi, toj umre. A slovoto Bo`jo raste{e i se rasprostranuva{e".

измама; кога на Него хулеа,  
Он не им одвраќаше со хули;  
кога страдаше, не заплашуваше,  
туку се потпираше на Оној,  
Кoj праведно суди. Он сам  
ги изнесе нашите гревови на  
дрвото со телото Свое, та за  
гревовите да умреме, а да  
живееме за правдата: преку  
Неговата рана се исцеливте".  
(Петар 2, 21-24)

Светата црква го одредила  
датумот 16 јануари по стариот  
или 29 јануари по новиот  
календар за празник на  
поклонување на Чесните свети  
и чудотворни вериги (во кои  
бил окован) во чест и спомен  
на големиот Христов апостол  
Свети Петар, а за слава на  
нашиот Спасител Господ Исус  
Христос.

Царот Ирод го фатил Свети  
апостол Петар и окован во  
две вериги го фрлил во  
затвор. Тој мислел за да им  
угоди на Јудејците, веднаш  
по Пасхата да го изведе  
пред народот. Во затворот,

повторно му рече: "Облечи  
ги алиштата свои и врви по  
мене!" (Дела 12, 7-8)

Свети апостол Петар не  
знаел што се случува со него.  
Не знаел дека тоа што го прави  
ангелот е вистина. Си мислел  
да не е тоа привид. Заедно со  
ангелот ги поминал незабележително  
првата и втората стража и  
дошле до железна порта која  
води кон градот. Портата  
сама се отворила и тие излегле  
низ неа. Преминале низ една  
улица. Тогаш ангелот го  
снемало. На Петар му станало  
јасно: "Сега разбрав навистина  
дека Господ го испратил  
Својот ангел да ме спаси од  
рацете Иродови и од сè што  
очекуваше јудеј-

СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТАР



# ЕВАНГЕЛИЕТ



# ТОЛ НИЗ СВЕТОТ ГО ПРОПОВЕДАЛ

скиот народ". (Дела 12, 11)

Свети апостол Петар сам го продолжил патот. Се упатил во куќата во која живеел Марко, каде што биле собрани многумина и се молеле.

риги, затоа што биле припиени на неговото чесно и свето тело, исцелувале од болести и ги прогонувале злите духови. Значи, тие се осветиле од неговото тело.

рицата Евдоксија (која била омажена за западноримскиот цар Валентијан Трети). Царица Евдоксија со неизмерна љубов и благодарност кон Бога и апостолот, за приениот неизмерно скапоцен дар, во име на свети Петар, подигнала црква на Ексквилијската Гора и во неа ги положила чесните вериги. Во Рим биле најдени и другите вериги на Свети Петар, со кои бил окован пред својата смрт од римскиот цар Нерон (мачител кој царувал од 54 до 68 година). И тие вериги биле положени заедно со оние кои биле испратени од Цариград.

...Angelot go pot-ukna Petra po rebrata i go razbudi, pa mu re-e: "Stani brzo!" I verigite mu padnaa od racete negovi. Toga{ angelot mu re-e: "Opa{ i se i obuj si gi -evlitate! Taka i napravi. I povtorno mu re-e: "Oble-i gi ali{ tata svoi i vrvvi po mene!"

Чукнал на вратата. Слугинката Рода наслушнала на вратата. Го познала гласот на Петар. Се втрчала да им јави на присутните Христови ученици. Тие ја отвориле вратата. Го гледале Петар и се чуделе. Им раскажувал како Господ го извлекол од затворот и ги замолил тоа да им го соопштат на Јаков и на браќата.

Утрентата во затворот меѓу војниците настанала голема збрка. Ирод барал стражарите да му го предадат Петар. Разгневен, издал наредба да бидат казнети и заминал од Јудеја во Кесарија: "Но, наеднаш го поразил ангел Господов, зашто не Му въздаде слава на Бога. И, изеден од црви, тој умре. А словото Божјо растеше и се распространуваше". (Дела 12, 23-24)

Свети апостол Петар не се појавил во Ерусалим. Заминал во други краеве на светот за да го проповеда Евангелието.

Некои христијани од Ерусалим успеале тајно да ги земат веригите, ги чувале кај себе, достоино ги почитувале, им се поклонувале. Веригите имаат силно лековито дејство. Петровите ве-

Чесните, свети и чудотворни вериги на Свети Петар се предавале од поколение на поколение, родителите на своите деца, а тие на своите наследници. Предавајќи ги од род на род, чесните вериги пристигнале до Свети Јувеналиј, патријарх Ерусалимски (кој бил патријарх од 420 до 452 г.). Тогаш во Ерусалим дошла Богољубивата царица Евдокија (сопруга на византискиот цар Теодосиј Втори Млади). Таа во Ерусалим подигнала многу цркви и украсила многу свети места. Патријархот Јувеналиј, гледајќи го нејзиното Богољубие, ѝ подарил многу свети предмети, а меѓу нив и ги подарил и чесните и чудотворни вериги на Свети апостол Петар. Царицата Евдокија ги однела чесните вериги во Цариград. Таа ги преполовила. Едната половина од нив ја дала во Цариград, во огромната соборна црква "Света Софија" (која ја подигнал царот Константин Велики, а ја обновил царот Јустинијан Велики, но во 1453 г. црквата била претворена во џамија). Другата половина од Светите вериги ѝ ја испратила во Рим на својата набожна ќерка ца-

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**



## АПЕЛ

### Манастирот "Си Свети"

има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државава и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.

Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

### МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Жиро-сметка:  
530-0003005453-64  
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.  
ОХРИД

# О НА ЖИВИОТ БОГ